

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 18 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје (“Службен весник на Република Македонија“ бр.27/12 и 113/14), постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика за 2020 година, УП1 бр. 08-46/20 од 15 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, се одобрува да изнесува 43.721.210 денари за 2020 година.
2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија се утврдува да изнесува 0,1895 ден/kWh за планирана испорака на 230.706.661 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.
3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност утврден со точка 1 од оваа Одлука, и тарифите за пресметковни елементи за пренос на електрична енергија утврдени со Одлуката за одобрување на регулиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО Скопје за 2020 година, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (без вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категиорија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (HV)
Врвна активна моќност	ден/kW	13,6190	72,3781	*
активна електрична енергија	ден/kWh	0,0096	0,0344	0,9267
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0038	0,0138	0,3707

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категиорија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (HV)
Врвна активна моќност	ден/kW	16,4130	75,1721	*
активна електрична енергија	ден/kWh	0,1800	0,2048	1,0971
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0720	0,0819	0,4388

4. Тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи од точка 3 на оваа одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се применува од 1 август 2020 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр.9 Скопје (во понатамошниот текст: АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика), согласно Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правилник), на 15 мај 2020 година поднесе до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) Барање за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика за 2020 година, УП1 бр. 08-46/20 од 15 мај 2020 година, (во понатамошниот текст: Барање). Кон барањето ја достави и потребната документација согласно Правилникот.

Регулаторната комисија за енергетика на 17 јуни 2020 година објави известување во врска со Барањето на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика, на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 15 став (3) од Правилникот изготви предлог одлука со образложение и на 29 јули 2020 година ја објави на својата веб страница и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавената предлог одлука, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решение бр. 02-1668/1 од 31 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Податоци од Барањето

Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2020 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, е поднесено во согласност со Правилникот.

АД ЕСМ во Барањето ги има презентирани следните податоци:

Планирани трошоци и фактор на корекција

Р.б	Опис	2019 Базна година	2020	2021	2022
1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	7.797.221	7.000.000	7.500.000	7.500.000
2	Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	566.819	800.000	1.600.000	1.700.000
3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема	669,484	669,484	669,484	669,484
4	Бруто плати	25.163.713	25.163.713	25.163.713	25.163.713
5	Менаџерски плати и награди	0	0	0	0
6	Други услуги	331.502	350.000	350.000	350.000
7	Останати и вонредни трошоци	702.621	731.948	811.948	821.948
8	Вкупно нормализирани трошоци трошоци	35.231.359	34.715.145	36.095.145	36.205.145
9	Амортизација	8.866.071	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Вкупно оперативни трошоци	44.097.430	42.715.145	44.095.145	44.705.145
10	Пренесени трошоци	140.649	0	0	0

Потрошувачка на електрична енергија

	Категорија на потрошувачи	2020
1	110 kV Потрошувачи (kWh)	98.158.091
2	Вкупно 35 kV потрошувачи(kWh)	29.711.874
3	6 kV потрошувачи	99.083.408
4	Вкупно 0,4kV потрошувачи (kWh)	3.753.287
5	Вкупно (kWh)	230.706.661

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на загуби на електрична енергија

Р.бр	ОПИС	2019	2020
1	Количина на електрична енергија на влез во дистрибутивниот систем (kWh)	236.912.770	241.337.836
2	Количина на електрична енергија на излез од дистрибутивниот систем (kWh)	236.015.449	239.890.384
3	Загуби на електрична енергија во дистрибутивен систем во однос на количина на електрична енергија на влез (kWh)	897.321	1.447.452
4	Загуби на електрична енергија во дистрибутивен систем во однос на количина на електрична енергија на влез (%)	0,38	0,60
5	Просечна цена на електрична енергија за набавка за покривање на загубите на електрична енергија во дистрибутивен систем (ден/kWh)	2,6350	2,3635
6	Трошоци за набавка за покривање на загубите на електрична енергија во дистрибутивен систем (денари)	2.364.442	3.421.0535

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика

Регулаторната комисија за енергетика отпочна анализа по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулирана дејност дистрибуција на електрична енергија.

Согласно, Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика го определува регулираниот максимален приход и регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за третата година (2020) од регулираниот период (01.01.2018 – 31.12.2020).

Регулаторната комисија за енергетика со Одлуката УП1 бр. 08 – 36/18 од 30.07.2018 година го определи и регулираниот основен приход за 2020 година за дејноста дистрибуција на електрична енергија, во вредност од 60.647.073 денари.

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби

Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во дистрибутивната мрежа се пресметани во согласност со член 11 од Правилникот. При определувањето на трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во 2020 година, се користени податоци за количините на електрична енергија доставени во Барањето, и истите се презентирани во следнава табела:

Р.бр	ОПИС	2020
1	Одобрен процент на загуби (alr/100)	0,60%
2	Одобрена количина на загуби (kWh)	1.447.452
3	Набавна цена, со вклучена тарифа за пренос на ее и тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија, LP (ден/kWh)	2,4077
4	Трошоци за одобрени загуби, L (денари)	3.485.090

Пренесени трошоци (SPT)

Пренесените трошоци (SPT) за 2020 година се утврдени да изнесуваат 140.649 денари и се на исто ново како и во 2019 година.

Дистрибуирана количина на електрична енергија

Количината на електрична енергија дистрибуирана до крајните потрошувачи за 2020 година е утврдена да изнесува 230.706.661 kWh.

Фактор на корекција (K)

Факторот на корекција за дејноста дистрибуција на електрична енергија кој се применува за 2020 година, изнесува 2.802.134 денари и истиот е 30% од реално утврдениот кој изнесува 9.340.445

денари. Преостанатиот дел во износ од 6.538.312 денари, Регулаторната комисија за енергетика ќе го има во предвид при носењето на одлуките за наредните години. Во факторот на корекција се земени во предвид 17.749.468 денари, како преостанат износ од 2019 година. Регулаторниот максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2019 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK₂₀₁₉) изнесува 46.322.302 денари. Во MARK₂₀₁₉ се вклучени и 140.649 денари како трошоци за регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, еколошки такси, даноци на имот, како и други економски оправдани трошоци одобрени од Регулаторната комисија за енергетика (SPT).

Остварениот приход за 2019 година (R₂₀₁₉) изнесува 55.557.467 денари. Просечната пасивна каматна стапка објавена од Народна банка на Република Македонија, изнесува 1,14% за 2019 година.

Пресметката на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2019 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK₂₀₁₉), е презентирана во следнава табела:

Р.бр.	ОПИС	MARK2019	Одобрено со Одлука УП1 бр. 08-40/19 од 28.06.2019
1	Основен приход во 2019 година, BR2019 (денари)	58.718.482	58.718.482
2	Трошоци за загуби на е.е во 2019 година, L2019 (денари)	2.232.297	3.238.339
3	Одобрена количина на загуби во 2019 година (kWh)	897.321	1.228.988
4	процент на признати загуби во 2019 година	0,38%	0,44%
5	Набавна цена со вклучена тарифа за пренос на ее и тарифа за организирање и управување со пазарот на ее во 2019 година (ден/kWh)	2,4877	2,6350
6	Пренесени трошоци во 2019 година, SPT2019 (денари)	140.649	140.649
7	Фактор на корекција	14.769.126	14.769.126
8	Регулиран максимален приход за 2019 година повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, со вклучен фактор на корекција (денари)	46.322.302	47.328.344

Вкупниот потребен приход на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика за 2020 година за надоместување на претходно наведените трошоци, за вршење на дејноста дистрибуција на електрична енергија, се предвидува да изнесува 43.721.210 денари. Просечната тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2020 година утврдена со оваа Одлука изнесува 0,1895 ден/kWh и е за 2,45% пониска во однос на претходната (0,1943 ден/kWh).

Врз основа на податоците од доставеното барање, како и податоците кои и стојат на располагање на Регулаторната комисија за енергетика, а имајќи ги предвид Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕСМ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следново:

1. Распределбата на составните елементи на регулираниот максимален приход за соодветните категории на приклучоци е преземена од податоците од Барањето. Распределбата на регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2020 година што зависи од врвна активна моќност, односно активна електрична енергија по категории на приклучоци е презентирана во следнава табела:

категории на потрошувачи	Распределба на приход (денари)		
	моќност	активна ел.енерг	вкупно
	1	2	3=1+2
HV	9.713.978	962.072	10.676.051
MV	25.140.442	4.362.293	29.502.734
LV		3.542.360	3.542.360
Вкупно	34.854.420	8.866.725	43.721.146

2. Распределбата на испорачаните количини на активна електрична енергија и врвна активна моќност за 2020 година, за соодветните категории на приклучоци е преземена од Барањето, и е презентирана во следнава табела:

категории на потрошувачи	Количини на активна електрична енергија и врвна активна моќност	
	моќност (kW)	активна ел.енерг (kWh)
HV	713.268	100.158.091
MV	347.349	126.795.282
LV	0	3.753.287
Вкупно	1.060.617	230.706.661

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на нејзиното објавување во Службен весник на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-46/20
31 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски